

АКТУЕЛНА ПОНУДА ПОСТПЕЈД ТАРИФНИ МОДЕЛИ ЗА УСЛУГИ НА ФИКСНА ЛОКАЦИЈА И КОМБИНИРАНИ ПАКЕТИ УСЛУГИ

1. Општи информации за актуелната понуда на постпејд услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги	2
2. Тарифни модели за поединечни услуги на фиксна локација достапни за користење за физички лица	4
3. Тарифни модели за поединечни услуги на фиксна локација достапни за користење за правни лица	6
4. Тарифни модели од 2 услуги на фиксна локација достапни за користење за правни лица	6
5. Комбинирани пакети од 3 фиксни услуги достапни за користење за физички лица	8
6. Комбинирани пакети од 2 или 3 фиксни услуги достапни за активација само преку онлајн канал	10
7. Комбинирани пакети од 3 фиксни услуги достапни за користење за правни лица	11
8. Комбинирани пакети на фиксни и мобилни услуги- A1 Combo достапни за користење за физички лица	13
9. Комбинирани пакети на фиксни и мобилни услуги- A1 Combo Business достапни за користење за правни лица	16
10. Дополнителни правила при комбинирање на услуги во A1 Combo пакет	18
11. Тарифни модели A1 HoReCa TV достапни за правни лица од областа на угостителството и хотелиерството	19
12. Тарифни модели A1 Combo Vox GO	20

1. Општи информации за актуелната понуда на постпејд услуги на фиксна локација и комбинирани пакети услуги

1.1. Сите цени дадени во овој Ценовник се прикажани со пресметан ДДВ.

1.2. За тарифните модели кои вклучуваат користење на услугата Телевизија, во рамки на месечната претплата се вклучени задолжителните ТВ-каналите наведени во претплатничкиот договор. За следењето на сите други ТВ-каналите кои се дел од соодветниот тарифен модел, на претплатникот ќе му биде пресметана дополнителна претплата во еднократен износ од 24 денари, која нема да биде наплатена доколку претплатникот склучи договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

1.3 Листата на достапни ТВ канали вклучени во рамките на избраниот тарифен модел, како и дополнителните пакети на ТВ канали кои се достапни со дополнителна месечна претплата може да се најде на интернет страната на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје - www.A1.mk.

1.4 Цени за услуги на фиксна телефонија

Тип на услуга	Тарифирање
Национални разговори кон сите фиксни мрежи	0,9 ден./мин.
Разговори кон сопствена мобилна мрежа	7,9 ден./мин.
Разговори кон други национални мобилни мрежи	7,9 ден./мин.
Повик кон телефонскиот број 188	40 ден./повик
Повик кон телефонскиот број 1188	40 ден./повик
Повик кон телефонски броеви 089 XXX XXX	1,06 ден./мин.
Повик кон телефонски броеви 0800 XXX XXX	Бесплатно
196 - Инфо за состојбата на јавните патишта	1,06 ден./мин.
02/185 - Точно време	3 ден./мин.
197 - Царинска управа на Македонија	Бесплатно
198 - Управа за јавни приходи	Бесплатно
199 - Министерство за внатрешни работи	Бесплатно
190 - Контакт центар на АЕК	Бесплатно
192 – Полиција	Бесплатно
193 - Противпожарна служба	Бесплатно
194 - Брза помош	Бесплатно
195 - Центар за управување со кризи	Бесплатно
<i>Интервал на тарифирање – 60/60 секунди</i>	

За повици кои се вклучени во одреден тарифен модел бесплатно, не се наплаќа надомест.

1.5 За сите услуги на фиксна локација за кои е предвидено неограничено бесплатно користење, таквите услуги се сметаат за Повластена Услуга и врз нив се применуваат условите и правилата утврдени во Посебните услови за користење кои се дадени во Прилог 5 на Општите услови за користење на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје кои се објавени на интернет страната на А1 Македонија ДООЕЛ Скопје - www.A1.mk.

1.6 Интерактивна Телевизија – Xplore TV

Xplore TV е услуга која им е достапна на корисниците на ТВ услуга преку кабелска DOCSIS 3.0 мрежа или оптичка мрежа во рамки на определени тарифни пакети почнувајќи од 27.09.2021 за сите нови и постоечки корисници кои ќе направат обнова на актуелното тарифно портфолио.

Оваа услуга овозможува користење на следните функционалности:

- **ТВ сервис на сите екрани преку Дигитален приемник, Мобилен телефон или Таблет, Лап топ.**
- **Пристап до апликациите Youtube I Youtube kids (достапно само на Premium)**
- **Паузирање и гледање на програма од почеток**, функционалност која овозможува запирање на програмата која корисникот ја гледа во моментот и продолжување со гледање точно од моментот каде што застанал како и премотување наназад;
- **Снимање на програмата**, функционалност која овозможува снимање на програмата и гледање на истата подоцна. На корисникот бесплатно му се овозможени 10 часа снимање. По искористувањето на бесплатните 10 часа снимање на мрежа, корисникот има можност да ја активира дополнителната услуга Дополнителни 10 часа снимање за месечна претплата од 249 ден со вклучен ДДВ.
- **Преглед на емитувана програма**, функционалност која овозможува гледање на ТВ програма 7 дена наназад.
- **Родителска заштита**, функционалност која им овозможува на родителите со внесување на ПИН број да имаат контрола на содржините што може да ги гледаат деца.
- **Видеотека**, функционалност која овозможува пристап до однапред снимени видео содржини (филмови, концерти, видеа итн.) и нивно гледање во време по избор на корисникот. Сите корисници на Интерактивна телевизија имаат бесплатен пристап до содржините поставени во Видеотеката, освен за содржините во HBO On Demand видеотеката која е достапна на корисниците со плаќање на соодветен надомест.

Горенаведените функционалности се достапни само за определени ТВ канали.

Листата на канали за кои се овозможени овие функционалности како и дополнителните функционалности што ги нуди Xplore TV е достапна на интернет страницата www.A1.mk

Услови за користење на услугата Интерактивна телевизија се:

- Постојење на техничка можност на локацијата каде истата ќе се користи- Услугата Интерактивна Телевизија е достапна на одредени локации во Скопје, Куманово, Битола, Прилеп, Кочани, Гостивар, Радовиш, Штип, Тетово и Велес.
- Користење на Xplore TV услугата е овозможена преку нов интерактивен дигитален ресивер - За постоечките корисници користењето е условено со замена на постоечкиот со нов Xplore TV интерактивен дигитален ресивер бесплатно само со обнова на тарифен модел на новото портфолио.

1.7 Услуги обезбедени преку GSM технологија- Вох тарифни модели

A1 Combo Вох тарифните модели се достапни за активација за физички лица.

A1 Combo Вох се достапни со потпишување на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска од 24 месеци.

Бидејќи услугите од Vox тарифни модели се обезбедуваат преку мобилната мрежа, Операторот има право да одбие склучување на претплатнички договор заради ограниченост на капацитетот на мрежата на посочената локација, како и заради немање на техничка можност.

Иако услугите интернет и фиксна телефонија преку Combo Vox уредот се обезбедуваат преку мобилна мрежа, истите се наменети за користење на фиксна локација наведена од корисникот при активација на тарифниот модел. Доколку корисникот ја промени локацијата наведена при активација на тарифниот модел, Операторот има право да го ограничи пристапот до овие услуги.

Доколку Претплатникот не е задоволен од мрежното покривање на локацијата при користењето на услугата широкопојасен интернет, истиот има право да го раскине претплатничкиот договор за услугите обезбедени преку тарифните модели A1 Combo Vox во рок од 10 дена од датумот на негово склучување без плаќање на договорни пенали. Во овој случај, претплатникот има обврска да плати пропорционален дел од месечната претплата, сите евентуални надоместоци за искористени услуги кои не се вклучени во месечна претплата, како и да ја врати опремата која му била дадена на користење при склучувањето на договорот.

2. Тарифни модели за поединечни услуги на фиксна локација достапни за користење за физички лица

2.1 Поединечна услуга телевизија

Тарифни модели	A1_TV S	A1_TV M
Месечна претплата (ден.)	199	349
Технологија	DVB-T	DVB-T/Кабелска
Број на ТВ-каналы	до 20	DVB-T до 50/Кабелска до 60

2.2 Поединечна услуга фиксна телефонија

Овој тарифни модели е достапен за активација само со склучување на претплатнички договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овој пакет се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре.

2.2.1 Тарифен модел достапен за користење за физички лица, обезбеден преку GSM технологија

Тарифни модели	A1 Fix Lite
Месечна претплата (ден.)	149
Вклучен сообраќај	Не

2.3 Поединечна услуга интернет

Тарифни модели	A1 Net S	A1 Net M	A1 Net L
Месечна претплата (ден.)	699	799	1.099
Технологија	A1 Оптика Кабелска GSM Големопродажен ADSL Големопродажна Оптика	A1 Оптика Кабелска GSM Големопродажен VDSL Големопродажна Оптика	A1 Оптика Кабелска Големопродажна Оптика
Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика- 1 TB Кабелска- Неограничен GSM- 200 GB Големопродажен ADSL- Неограничен Големопродажна Оптика- 1 TB	A1 Оптика- 1 TB Кабелска- Неограничен GSM-500 GB Големопродажен VDSL- Неограничен Големопродажна Оптика- 1 TB	A1 Оптика- 1 TB Кабелска- Неограничен Големопродажна Оптика- 1 TB
Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика- 30/30 Mbps Кабелска- 30/1 Mbps GSM- 20/1 Mbps Големопродажен ADSL- 16/1 Mbps Големопродажна Оптика- 30/30 Mbps	A1 Оптика- 50/50 Mbps Кабелска- 50/3 Mbps GSM – 50/2Mbps Големопродажен VDSL- 50/10 Mbps Големопродажна Оптика- 50/50 Mbps	A1 Оптика- 100/100 Mbps Кабелска- 100/5 Mbps Големопродажна Оптика- 100/100 Mbps
По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика и Големопродажна Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM- се намалува брзината на 2/1 Mbps	A1 Оптика и Големопродажна Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM- се намалува брзината на 2/1 Mbps	A1 Оптика и Големопродажна Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps

Интернет услугата преку A1 оптика е достапна во регионите каде има техничка можност, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

Дел од услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажни услуги од друг оператор.

За дел од услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање A1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Овие тарифни модели се достапни за физички лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Сите горенаведени тарифни модели имаат вклучено фиксна линија за разговори, но без бесплатен вклучен сообраќај. Цените на услугите на фиксна телефонија за овие пакети се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре. За тарифните модели кои ќе бидат реализирани преку GSM технологија, фиксната линија за разговори ќе биде достапна доколку Операторот има техничка можност.

3. Тарифни модели за поединечни услуги на фиксна локација достапни за користење за правни лица

3.1 Поединечна услуга телевизија

Тарифни модели	A1_TV S	A1_TV M
Месечна претплата (ден.)	199	349
Технологија	DVB-T	DVB-T/Кабелска
Број на ТВ-каналы	до 20	DVB-T до 50/Кабелска до 60

3.2 Поединечна услуга фиксна телефонија

Овие тарифни модели се достапни за активација само со склучување на претплатнички договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре.

Тарифни модели	A1 Fix Lite	A1 Fix Business	A1 Fix + Lite
Месечна претплата (ден.)	149	224	699
Вклучен сообраќај	Не	Неограничено кон сите национални фиксни мрежи	Неограничено кон сите национални фиксни мрежи
Технологија	GSM	GSM	Кабелска, Големопродажна ADSL

4. Тарифни модели од 2 услуги на фиксна локација достапни за користење за правни лица

4.1 Пакети од 2 услуги (фиксна телефонија и интернет на фиксна локација)

Тарифни модели	A1 Net Business S	A1 Net Business M	A1 Net Business L	A1 Net Business XL
Месечна претплата (ден.)	814	1.168	1.640	2.820
Технологија	A1 Оптика Кабелска GSM Големопродажен ADSL Големопродажен VDSL	A1 Оптика Кабелска GSM Големопродажна Оптика Големопродажен VDSL	A1 Оптика Кабелска Големопродажна Оптика	A1 Оптика Големопродажна Оптика
Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика - 1 TB Кабелска - Неограничен GSM - 500 GB	A1 Оптика - 2 TB Кабелска - Неограничен GSM - 1 TB	A1 Оптика- 3 TB Кабелска- Неограничен	A1 Оптика- 5 TB Големопродажна Оптика - 5 TB

	Голомопродажен ADSL- Неограничен Голомопродажен VDSL- Неограничен	Голомопродажна Оптика - 2 TB Голомопродажен VDSL- Неограничен	Голомопродажна Оптика - 3 TB	
Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика - 30/30 Mbps Кабелска - 30/5 Mbps GSM - 20/5 Mbps Голомопродажен ADSL - 16/1 Mbps Голомопродажен VDSL - 30/5 Mbps	A1 Оптика - 60/60 Mbps Кабелска - 60/5 Mbps GSM - 40/5 Mbps Голомопродажна Оптика - 60/60 Mbps Голомопродажен VDSL- 60/10 Mbps	A1 Оптика - 100/100 Mbps Кабелска- 100/5 Mbps Голомопродажна Оптика- 100/100 Mbps	A1 Оптика - 200/200 Mbps Голомопродажна Оптика- 200/200 Mbps
По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM - се намалува брзината на 2/2 Mbps	A1 Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM - се намалува брзината на 2/2 Mbps Голомопродажна Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps	A1 Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps Голомопродажна Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps	A1 Оптика - се намалува брзината на 10/10 Mbps Голомопродажна Оптика - се намалува брзината на 10/10 Mbps
Фиксна линија	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни мрежи	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни и мобилни мрежи 50 минути кон меѓународни дестинации	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни и мобилни мрежи 100 минути кон меѓународни дестинации	Бесплатни разговори кон сите национални фиксни и мобилни мрежи 200 минути кон меѓународни дестинации

Интернет услугата преку A1 оптика е достапна во регионите каде има техничка можност, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

Дел од услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како голомопродажни услуги од друг оператор.

За дел од услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за голомопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање A1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Овие тарифни модели се достапни за правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре.

5. Комбинирани пакети од 3 фиксни услуги достапни за користење за физички лица

5.1 Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ)

Тарифни модели		A1 NET S +TV S	A1 NET S +TV M	A1 NET S +TV L
Месечна претплата (ден.)		899	1.099	1.199
Технологија (интернет + ТВ)		A1 Оптика + IPTV Кабелска GSM + DVBT Големопродажен ADSL + DVBT Големопродажна Оптика + IPTV		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV- до 60 канали Кабелска- до 60 канали DVBT- до 50 канали		
	Xplore TV Lite Интерактивна ТВ	IPTV- Да Кабелска- Да DVBT- Не		
	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика- 1 TB Кабелска- Неограничен GSM- 200 GB Големопродажен ADSL- Неограничен Големопродажна Оптика- 1 TB		
	Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика- 30/30 Mbps Кабелска- 30/1 Mbps GSM- 20/1 Mbps Големопродажен ADSL- 16/1 Mbps Големопродажна Оптика- 30/30 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика и Големопродажна Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM- се намалува брзината на 2/1 Mbps		

Тарифни модели		A1 NET M +TV S	A1 NET M +TV M	A1 NET M +TV L
Месечна претплата (ден.)		999	1.199	1.299
Технологија (интернет + ТВ)		A1 Оптика + IPTV Кабелска GSM + DVBT Големопродажен VDSL + DVBT Големопродажна Оптика + IPTV		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV- до 60 канали Кабелска- до 60 канали DVBT- до 50 канали		
	Xplore TV Lite Интерактивна ТВ	IPTV- Да Кабелска- Да DVBT- Не		
	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3

	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	А1 Оптика- 1 TB Кабелска- Неограничен GSM- 500 GB Големопродажен VDSL- Неограничен Големопродажна Оптика- 1 TB		
	Интернет брзина до (download/upload)	А1 Оптика- 50/50 Mbps Кабелска- 50/3 Mbps GSM- 50/2 Mbps Големопродажен VDSL- 50/10 Mbps Големопродажна Оптика- 50/50 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	А1 Оптика и Големопродажна Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM- се намалува брзината на 2/1 Mbps		

Тарифни модели		А1 NET L +TV S	А1 NET L +TV M	А1 NET L +TV L
Месечна претплата (ден.)		1.299	1.499	1.599
Технологија (интернет + ТВ)		А1 Оптика + IPTV Кабелска Големопродажна Оптика + IPTV*		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV- до 60 канали* Кабелска- до 60 канали		
	Хрlore TV Premium Интерактивна ТВ	IPTV- Да* Кабелска- Да		
	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	А1 Оптика- 1 TB Кабелска- Неограничен		
	Интернет брзина до (download/upload)	А1 Оптика- 100/100 Mbps Кабелска- 100/5 Mbps Големопродажна Оптика- 100/100 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	А1 Оптика и Големопродажна Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps		

*За тарифните модели преку Големопродажна Оптика следува Хрlore TV Lite услуга

Бројот на бесплатни ТВ дополнителни пакети се избира од достапните ТВ пакети согласно технологијата на корисникот, а кои се објавени на веб страната на А1. На корисникот му е овозможено да прави промена на бесплатните ТВ дополнителни пакети според правилото: замена на еден бесплатен дополнителен ТВ пакет месечно.

Интернет услугата преку А1 оптика е достапна во регионите каде има техничка можност, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

Сите тарифни модели наведени во точка 3 на кои телевизијата им е на кабелска или на IPTV технологија од А1, бесплатно ќе го имаат сервисот А1 Видеотека.

Дел од услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажни услуги од друг оператор.

За дел од услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање А1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Овие тарифни модели се достапни за физички лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Сите горенаведени тарифни модели имаат вклучено фиксна линија за разговори, но без бесплатен вклучен сообраќај. Цените на услугите на фиксна телефонија за овие пакети се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре. За тарифните модели кои ќе бидат реализирани преку GSM технологија, фиксната линија за разговори ќе биде достапна доколку Операторот има техничка можност.

6. Комбинирани пакети од 2 или 3 фиксни услуги достапни за активација само преку онлајн канал

6.1 Пакети А1 Net Neon (фиксна телефонија и интернет) и А1 Combo Neon (фиксна телефонија, интернет и телевизија) обезбедени преку кабелска технологија

Тарифни модели	А1 Net Neon	А1 Combo Neon
Месечна претплата (ден.)	599	799
Вклучен интернет сообраќај	Неограничен	Неограничен
Интернет брзина (download/upload)	15/1 Mbps	15/1 Mbps
Вклучени минути за фиксна телефонија	Не	Неограничено во национални фиксни мрежи
ТВ/Канали	Не	до 80 канали
Интерактивна ТВ	Не	Не

Тарифните модели А1 Net Neon и А1 Combo Neon се достапни за физички лица со склучување или обнова на претплатнички договор без задолжително времетраење на договорната обврска и без плаќање на еднократниот надоместок за инсталација на терминална опрема.

Овие тарифни модели се достапни за активација само преку онлајн каналот за продажба, односно со правење на нарачка во електронска форма преку интернет страната на Операторот – www.A1.mk или преку виртуелната продавница А1 Live Shop.

Овој тарифен модел е достапен само на локациите каде што Операторот има своја кабелска мрежа.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре.

7. Комбинирани пакети од 3 фиксни услуги достапни за користење за правни лица

7.1 Пакети од 3 услуги (фиксна телефонија, интернет на фиксна локација и ТВ)

Тарифни модели		A1 Net Business S + TV S	A1 Net Business S + TV M	A1 Net Business S + TV L
Месечна претплата (ден.)		1.050	1.286	1.404
Технологија (интернет + ТВ)		A1 Оптика + IPTV Кабелска GSM + DVBT Големопродажен ADSL + DVBT Големопродажен VDSL + DVBT		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV - до 60 канали Кабелска - до 60 канали DVBT - до 50 канали		
	Xplore TV Lite Интерактивна ТВ	IPTV - Да Кабелска - Да DVBT - Не		
	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика - 1 TB Кабелска - Неограничен GSM - 500 GB Големопродажен ADSL - Неограничен Големопродажен VDSL - Неограничен		
	Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика - 30/30 Mbps Кабелска - 30/5 Mbps GSM - 20/5 Mbps Големопродажен ADSL - 16/1 Mbps Големопродажен VDSL - 30/5 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM - се намалува брзината на 2/2 Mbps		

Тарифни модели		A1 Net Business M + TV S	A1 Net Business M + TV M	A1 Net Business M + TV L
Месечна претплата (ден.)		1.404	1.640	1.758
Технологија (интернет + ТВ)		A1 Оптика + IPTV Кабелска GSM + DVBT Големопродажен VDSL + DVBT Големопродажна Оптика + IPTV		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV - до 60 канали Кабелска - до 60 канали DVBT - до 50 канали		
	Xplore TV Lite Интерактивна ТВ	IPTV - Да Кабелска - Да DVBT - Не		

	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика- 2 TB Кабелска- Неограничен GSM – 1 TB Големопродажен VDSL- Неограничен Големопродажна Оптика – 2 TB		
	Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика - 60/60 Mbps Кабелска - 60/5 Mbps GSM - 40/5 Mbps Големопродажен VDSL - 60/10 Mbps Големопродажна Оптика – 60/60 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps GSM - се намалува брзината на 2/2 Mbps Големопродажна Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps		

Тарифни модели		A1 Net Business L + TV S	A1 Net Business L + TV M	A1 Net Business L + TV L
Месечна претплата (ден.)		1.876	2.112	2.230
Технологија (интернет + ТВ)		A1 Оптика + IPTV Кабелска Големопродажна Оптика + IPTV*		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV - до 60 канали Кабелска - до 60 канали		
	Xplore TV Premium Интерактивна ТВ	IPTV – Да* Кабелска - Да		
	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика - 3 TB Кабелска - Неограничен Големопродажна Оптика – 3 TB		
	Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика - 100/100 Mbps Кабелска - 100/5 Mbps Големопродажна Оптика – 100/100 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика- се намалува брзината на 2/2 Mbps Големопродажна Оптика - се намалува брзината на 2/2 Mbps		

*За тарифните модели преку Големопродажна Оптика следува Xplore TV Lite услуга

Тарифни модели		A1 Net Business XL + TV S	A1 Net Business XL + TV M	A1 Net Business XL + TV L
Месечна претплата (ден.)		3.056	3.292	3.410
Технологија (интернет + ТВ)		A1 Оптика + IPTV		
ТВ	Број на ТВ-каналы	IPTV - до 60 канали		
	Интерактивна ТВ	IPTV - Да		
	Број на бесплатни ТВ пакети	0	2	3
	Број на ТВ-приклучоци	1	2	2
Интернет	Вклучен интернет сообраќај	A1 Оптика - 5 ТВ		
	Интернет брзина до (download/upload)	A1 Оптика - 200/200 Mbps		
	По искористување на вклучениот интернет сообраќај	A1 Оптика- се намалува брзината на 10/10 Mbps		

Бројот на бесплатни ТВ дополнителни пакети се избира од достапните ТВ пакети согласно технологијата на корисникот, а кои се објавени на веб страната на A1. На корисникот му е овозможено да прави промена на бесплатните ТВ дополнителни пакети според правилото: замена на еден бесплатен дополнителен ТВ пакет месечно.

Интернет услугата преку A1 оптика е достапна во регионите каде има техничка можност, односно каде што Операторот има своја оптичка мрежа.

Сите тарифни модели наведени во точка 3 на кои телевизијата им е на кабелска или на IPTV технологија од A1, бесплатно ќе го имаат сервисот A1 Видеотека.

Дел од услугите во рамките на овие тарифни модели се обезбедени како големопродажни услуги од друг оператор.

За дел од услугата – интернет на фиксна локација во рамките на овие пакети е предвидено неограничено бесплатно користење, но имајќи во предвид дека станува збор за големопродажни услуги обезбедени од друг оператор, по негово барање A1 Македонија може да ја ограничи месечната количина на интернет сообраќајот на корисниците на овие тарифни модели.

Овие тарифни модели се достапни за правни лица со склучување на нов или со обнова на претплатнички договор со задолжително времетраење на договорната обврска 24 месеци.

Цените на услугите на фиксна телефонија кои не се бесплатни за овие пакети се наведени во Ценовникот за фиксна телефонија прикажан во точка [1.4](#) погоре.

8. Комбинирани пакети на фиксни и мобилни услуги- A1 Combo достапни за користење за физички лица

8.1 Начин на комбинирање на тарифни модели

Сите тарифни модели наведени во точка 2.3 и 5.1 можат да се вклучат во A1 Combo пакет со мобилни услуги и притоа да добијат Combo попуст. Притоа за влез во A1 Combo пакет е неопходна обнова на фиксниот дел од A1 Combo пакетот на тарифните модели наведени во точка 2.3 и 5.1.

Нема ограничување за тарифниот модел на мобилните услуги кој може да биде вклучен во Combo пакет, но истата ќе добие A1 Combo попуст само доколку има склучено нов или има направено обнова на договор на 24 месеци.

Односно, можноста за користење комбинирани пакет услуги на фиксна локација во комбинација со услуги на мобилна телефонија од A1 Combo портфолио ќе биде достапна за сите нови и постојни корисници, физички лица што ќе склучат претплатнички договор за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и пакет услуги на фиксна локација со минимално задолжително времетраење од 24 месеци на секоја од услугите вклучени во пакетот.

Combo попустот за кој се намалува месечната претплата за мобилните и фиксните услуги е во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот A1 Combo.

Бројот на мобилни линии кои може да се вклучат во A1 Combo пакетот е:

- 2 мобилни линии за тарифните модели A1 Net S, A1 Net S + TV S, A1 Net S + TV M и A1 Net S + TV L
- 4 мобилни линии за тарифните модели A1 Net M, A1 Net M + TV S, A1 Net M + TV M и A1 Net M + TV L
- 10 мобилни линии за тарифните модели A1 Net L, A1 Net L + TV S, A1 Net L + TV M и A1 Net L + TV

8.2 Дополнителни A1 Combo бенефити

Сите корисници кои ќе случат договор на тарифните модели: A1 Net S + TV S, A1 Net S + TV M и A1 Net S + TV L, A1 Net M + TV S, A1 Net M + TV M и A1 Net M + TV L како и A1 Net L + TV S, A1 Net L + TV M и A1 Net L + TV бесплатно ќе ја добијат услугата A1 Xplore TV M. Дополнителни информации за оваа услуга може да се најдат на следниот [линк](#).

Со комбинирање во A1 Combo на тарифните модели A1 Net M, A1 Net M + TV S, A1 Net M + TV M, A1 Net M + TV L, A1 Net L, A1 Net L + TV S, A1 Net L + TV M и A1 Net L + TV L претплатникот има можност да набави терминална опрема по субвенционирана цена во зависност од избраниот тарифен модел.

8.3 Попуст фиксни услуги комбинирани во A1 Combo пакет

Тарифен модел	Месечна претплата	Combo попуст	Месечна претплата со Combo попуст
A1 Net S	699	150	549
A1 Net M	799	200	599
A1 Net L	1.099	300	799
A1 Net S + TV S	899	150	749
A1 Net S + TV M	1.0.099	150	949
A1 Net S + TV L	1.199	150	1.049
A1 Net M + TV S	999	200	799
A1 Net M + TV M	1.199	200	999
A1 Net M + TV L	1.299	200	1.099
A1 Net L + TV S	1.299	300	999
A1 Net L + TV M	1.499	300	1.199
A1 Net L + TV L	1.599	300	1.299

8.4 Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Nova

Тарифен модел	A1 Nova XS	A1 Nova S	A1 Nova M	A1 Nova L	A1 Nova XL	A1 Nova XXL
Месечна претплата (ден.)	499	899	1.099	1.299	1.599	2.899
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет (ден.)	-50	-100	-200	-250	-250	-300
Месечна претплата со попуст (ден.)	449	799	899	1.049	1.349	2.599

8.5 Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Nova SIM

Тарифен модел	A1 Nova XS SIM	A1 Nova S SIM	A1 Nova M SIM	A1 Nova L SIM	A1 Nova XL SIM	A1 Nova XXL SIM
Месечна претплата (ден.)	449	799	999	1.099	1.399	2.099
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет (ден.)	-50	-100	-200	-250	-250	-300
Месечна претплата со попуст (ден.)	399	699	799	849	1.149	1.799

8.6 Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Neo

Тарифен модел	A1 Neo S	A1 Neo M /A1 Neon	A1 Neo M+	A1 Neo L
Месечна претплата (ден.)	499	799	999	1.399
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет (ден.)	-49	-100	-200	-299
Месечна претплата со попуст (ден.)	450	699	799	1.100

8.7 Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од портфолиото A1 Neo SIM

Тарифни модели	A1 Neo S SIM	A1 Neo M SIM/A1 Neon SIM	A1 Neo M+ SIM	A1 Neo L SIM
Месечна претплата (ден.)	449	649	799	999
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет (ден.)	-49	-100	-200	-299
Месечна претплата со попуст (ден.)	400	549	599	700

8.8 Попуст за мобилни услуги во тарифен модел A1 MyKi

Тарифен модел	A1 MyKi
Месечна претплата (ден.)	399
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет (ден.)	-100
Месечна претплата со попуст (ден.)	299

8.9 Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од други тарифни портфолија

Доколку месечната претплата на тарифниот модел е помеѓу:	Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет
100 – 399 ден.	-30 ден.
400 – 599 ден.	-50 ден.
600 – 999 ден.	-75 ден.
1000 – 1499 ден.	-125 ден.
> 1500 ден.	-175 ден.

9. Комбинирани пакети на фиксни и мобилни услуги- A1 Combo Business достапни за користење за правни лица

9.1 Начин на комбинирање на тарифни модели

Сите тарифни модели наведени во точка 4.1 и 7.1 можат да се вклучат во A1 Combo Business пакет со мобилни услуги и притоа да добијат Combo попуст. Притоа за влез во A1 Combo Business пакет е неопходна обнова на фиксниот дел од A1 Combo Business пакетот на тарифните модели наведени во точка 4.1 и 7.1.

Нема ограничување за тарифниот модел на мобилните услуги кој може да биде вклучен во Combo пакет, но истиот ќе добие A1 Combo попуст само доколку има склучено нов или има направено обнова на договор на 24 месеци.

Односно, можноста за користење комбинирани пакет услуги на фиксна локација во комбинација со услуги на мобилна телефонија од A1 Combo Business портфолио ќе биде достапна за сите нови и постојни корисници, правни лица што ќе склучат претплатнички договор за комбинирано користење услуги за мобилна телефонија и пакет услуги на фиксна локација со минимално задолжително времетраење од 24 месеци на секоја од услугите вклучени во пакетот.

Combo попустот за кој се намалува месечната претплата за мобилните и фиксните услуги е во зависност од избраниот тарифен модел што се комбинира во пакетот A1 Combo Business.

Максималниот број на мобилни линии кои може да се вклучат во A1 Combo Business пакетот е 10.

9.2 Дополнителни A1 Combo Business бенефити

Сите корисници кои ќе случат договор на тарифните модели од точка 7.1 бесплатно ќе ја добијат услугата A1 Xplore TV M. Дополнителни информации за оваа услуга може да се најдат на следниот [линк](#).

Со комбинирање во A1 Combo Business на тарифните модели A1 Net Business M, A1 Net Business M + TV S, A1 Net Business M + TV M, A1 Net Business M + TV L, A1 Net Business L, A1 Net Business L + TV S, A1 Net Business L + TV M, A1 Net Business L + TV L, A1 Net Business XL, A1 Net Business XL + TV S, A1 Net Business XL + TV M и A1 Net Business XL + TV L претплатникот има можност да набави терминална опрема по субвенционирана цена во зависност од избраниот тарифен модел.

9.3 Попуст на фиксни услуги комбинирани во A1 Combo Business пакет

Тарифен модел	Месечна претплата	Комбо попуст	Месечна претплата со Комбо попуст
A1 Net Business S	814	59	755
A1 Net Business M	1.168	118	1.050
A1 Net Business L	1.640	177	1.463
A1 Net Business XL	2.820	236	2.584
A1 Net Business S + TV S	1.050	59	991
A1 Net Business S + TV M	1.286	59	1.227
A1 Net Business S + TV L	1.404	59	1.345
A1 Net Business M + TV S	1.404	118	1.286
A1 Net Business M + TV M	1.640	118	1.522
A1 Net Business M + TV L	1.758	118	1.640
A1 Net Business L + TV S	1.876	177	1.699
A1 Net Business L + TV M	2.112	177	1.935
A1 Net Business L + TV L	2.230	177	2.053
A1 Net Business XL + TV S	3.056	236	2.820
A1 Net Business XL + TV M	3.292	236	3.056
A1 Net Business XL + TV L	3.410	236	3.174

9.4 Попуст на мобилни услуги од портфолиото A1 Business комбинирани во A1 Combo Business пакет

Тарифен модел	A1 Business S	A1 Business M	A1 Business L	A1 Business XL	A1 Business XXL
Месечна претплата (ден.)	460	814	1.168	1.876	2.938
Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo Business пакет (ден.)	-59	-118	-177	-177	-236
Месечна претплата со попуст (ден.)	401	696	991	1.699	2.702

9.5 Попуст за мобилни услуги во тарифни модели од други тарифни портфолија

Доколку месечната претплата на тарифниот модел е помеѓу:	Попуст на месечна претплата при комбинирање во A1 Combo пакет
100 – 399 ден.	-30 ден.
400 – 599 ден.	-50 ден.
600 – 999 ден.	-75 ден.
1000 – 1499 ден.	-125 ден.
> 1500 ден.	-175 ден.

10. Дополнителни правила при комбинирање на услуги во A1 Combo пакет

10.1 Дополнителни правила при користење на попусти

Доколку корисникот користи промоција „Пола месечна претплата“ и таа линија сака да ја вклучи во пакетот A1 Combo, корисникот ќе ја изгуби таа промоција и ќе го добие само попустот што следува за мобилна линија во A1 Combo.

Корисници на постарите тарифни модели со месечна претплата до 100 ден., како и на тарифните модели: Select без обврски, Select пакет со телефон 1, Select пакет со телефон 100, Mobile GO S, Mobile GO M, Business E45, Business E45 Plus, Business Exclusive 3 Plus, Business Exclusive 4 Plus, Business Premium 5, Business Premium 8, Business Premium 12, Business Premium 13, Business 0 Plus, Business Partner Plus, Business Zero нема да добијат попуст за мобилна линија во Combo.

Бизнис корисниците на кои им следува 10% попуст на месечната претплата доколку таа линија ја вклучат во A1 Combo, ќе го задржат овој попуст и ќе го добијат редовниот попуст за мобилна линија во A1 Combo, а доколку има друг попуст, истиот нема да биде апликативен. Минимален број на вклучени линии во секој од пакетите A1 Combo од кој било тарифен модел е една мобилна линија.

Во случај на раскинување на договорната обврска за некоја од услугите содржани во пакетот A1 Combo, корисникот ги губи сите попусти и бенефиции што ги добил со активирање на пакетот A1 Combo. За услугите што претплатникот ќе продолжи да ги користи, ќе се применуваат цените на услугите од соодветниот тарифен модел без попуст, согласно со официјалниот Ценовник на Операторот објавен на интернет-страницата www.A1.mk.

10.2 Промена на тарифен модел

Корисниците на фиксни тарифни модели со една или две услуги можат во секое време без дополнителен надоместок да направат обнова на договор на нови 24 месеци со миграција кон тарифен модел со три услуги.

Промена на тарифен модел од стар тарифен модел кон тарифен модел од тековното тарифно портфолио не е дозволена без потпишување на нов договор.

Промена на тарифен модел во рамки на A1 тековното тарифно портфолио со ист број, технологија и вид на услуги е дозволена без потпишување на нов договор само доколку корисникот оди кон тарифен модел со повисока претплата.

Промена на тарифен модел во рамки на A1 тековното тарифно портфолио со ист број и вид на услуги, но различна технологија е дозволена само доколку корисникот прави промена на адреса и доколку на новата адреса нема можност за истата технологија. Корисниците кои ги исполнуваат

условите за обнова на претплатничкиот договор, можат да направат промена кон тарифен модел од A1 тековното тарифно портфолио со ист број и вид на услуги, со потпишување на договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

Промена кон тарифен модел во рамки на A1 тековното тарифно портфолио кон тарифен модел со помал број на услуги е дозволено во било кое време под следните услови:

Со потпишување на нов договор на 24 месеци и со плаќање на еднократен надоместок од 3999 денари по услуга, доколку на корисникот сеуште не му е истечена договорната обврска.

Доколку корисникот направи промена на тарифен модел или обнови договор, ќе му се деактивираат сите претходно доделени попусти/бенефиции и промоции кои корисникот ги користел до моментот на промената.

10.3 Деактивација

При раскинување договор за пакет со три услуги кој е врзан во A1 Combo пакет со мобилни услуги, се губи попустот на месечната претплата и за мобилната услуга.

При раскинување договор, корисникот треба да ја врати дадената опрема за користење на услугите на фиксна локација, во спротивно ќе бидат наплатени надоместоци за невратена/оштетена опрема согласно со ценовникот и претплатничкиот договор.

11. Тарифни модели A1 HoReCa TV достапни за правни лица од областа на угостителството и хотелиерството

Тарифните модели се со поединечна услуга телевизија.

Тарифни модели	A1 HoReCa TV Basic	A1 HoReCa TV Extra
Месечна претплата (ден.)	260	354
Број на ТВ-каналы	До 30	до 68
Број на ТВ-приклучоци	1	1
Технологија	DVB-T, Кабелска	Кабелска

Секој дополнителен ТВ приклучок се наплаќа за дополнителна месечна претплата од 118 ден. Максималниот број на дополнителни ТВ приклучоци е 4.

Секој од A1 HoReCa TV тарифните модели има можност да активира дополнителен ТВ пакет A1 Arena, кој ги содржи Арена ТВ каналите.

ТВ пакет	A1 Arena ТВ пакет	A1 Arena Lite ТВ пакет
Месечна претплата (ден.)	177	177
Број на ТВ-каналы	До 18	До 8
Технологија	Кабелска	DVB-T

Овие тарифни модели се достапни за активација само со склучување на претплатнички договор со задолжително минимално времетраење од 24 месеци.

12. Тарифни модели A1 Combo Box GO

Опис и услови за користење на A1 Combo Box GO

Тарифните модели важат за приватни и правни лица.

Тарифни модели		A1 Combo Box Go 2	A1 Combo Box Go 3
Месечна претплата (ден.)		99	199
ТВ	Број на ТВ-каналы	/	до 20 ¹⁾
	Број на ТВ-приклучоци	/	1
Интернет	Вклучен сообраќај	0 GB ²⁾	0 GB ²⁾
	Интернет-брзина (Mbps download/upload)	до 20/1 Mbps ³⁾	до 20/1 Mbps ³⁾
Фиксна линија	Вклучен сообраќај	Не	Не

1. Тука спаѓаат канали за кои не се плаќа дополнителен надомест и чиј број зависи од локацијата каде се користи DVB-T приемникот.
2. Претплатникот со овие тарифни модели добива само интернет пристап, без вклучен интернет сообраќај. За да може да ја користи интернет услугата, Претплатникот мора да активира интернет пакет со соодветно времетраење и вклучен интернет сообраќај за дополнителен надомест, согласно важечкиот ценовник, кој може да го прочитате на www.A1.mk
3. Брзината на интернет важи за дополнителните интернет пакети активирани од корисникот. Дополнителните пакети активирани од корисникот не се обновуваат автоматски односно корисникот треба да активира нов пакет секој пат кога има потреба од користење на интернет сообраќај а сообраќајот од претходниот пакет е потрошен.

Цените на повик во рамки на фиксната телефонија се опишани во точка [1.4](#) од овој ценовник.

За користење на овие тарифни модели важат правилата наведени во точка 1.7 од овој ценовник.